

Службен гласник

на Општина Валандово

Број 12

25 Септември 2018 година, вторник



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Совет на општина Валандово:

1. **Решение** за објавување на Одлуката за утврдување Втор Нацрт-Урбанистички план засело Јосифово, Општина Валандово 2
2. **Одлука** за утврдување Втор Нацрт-Урбанистички план за село Јосифово, Општина Валандово 2
3. **Решение** за објавување на Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година 2
4. **Одлука** за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година 3
5. **Решение** за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година 3
6. **Одлука** за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година 3
7. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово.. 4
8. **Одлука** за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово..... 4
9. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства на Општинската организација на Сојузот на борците Валандово за покривање на трошоци за превоз 4
10. **Одлука** за одобрување на средства на Општинската организација на Сојузот на борците Валандово за покривање на трошоци за превоз 4
11. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства на Дирекцијата за заштита и спасување-Подрачно одделение Валандово за поправка на магацинот и кровот на објектот во Валандово 5
12. **Одлука** за одобрување на средства на Дирекцијата за заштита и спасување-Подрачно одделение Валандово за поправка на магацинот и кровот на објектот во Валандово 5
13. **Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во учебната 2017/2018 година 5
14. **Заклучок** за усвојување на Извештајот за работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во учебната 2017/2018 година 5
15. **Решение** за објавување на Решението за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2018/2019 година 6
16. **Решение** за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2018/2019 година 6
17. **Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2017/2018 година 6
18. **Заклучок** за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2017/2018 година 6
19. **Решение** за објавување на Решението за усвојување на Годишната Програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2018-2019 година 6
20. **Решение** за усвојување на Годишната Програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2018-2019 година 7
21. **Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во учебната 2017/2018 година 7
22. **Заклучок** за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во учебната 2017/2018 година 7
23. **Решение** за објавување на Решението за усвојување на Годишната Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2018/2019 година 7
24. **Решение** за усвојување на Годишната Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2018/2019 година 7
25. **Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2017/2018 година 8

26. **Заклучок** за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2017/2018 година 8
27. **Решение** за објавување на Решението за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2018-2019 година 8
28. **Решение** за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2018-2019 година 8
29. **Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за првото полугодие од 2018 година 8
30. **Заклучок** за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за првото полугодие од 2018 година 9
31. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од првото полугодие за 2018 година 9
32. **Заклучок** за давање согласност на финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од првото полугодие за 2018 година 9
33. **Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулятивно) за квартал 01.01.2018 година до 30.06.2018 година 9
34. **Заклучок** за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулятивно) за квартал 01.01.2018 година до 30.06.2018 година 10
35. **Решение** за објавување на Мислењето по Програмата за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово во учебната 2018/2019 година 10
36. **Мислење** по Програмата за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово во учебната 2018/2019 год.. 10
37. **Решение** за објавување на Мислењето по Програмата за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во учебната 2018/2019 година 10
38. **Мислење** по Програмата за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во учебната 2018/2019 година 11

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за утврдување Втор Нацрт - Урбанистички план за село Јосифово, Општина Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување Втор Нацрт - Урбанистички план за село Јосифово, Општина Валандово, што

Советот на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/11
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), а во врска со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр.44/15) член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 7, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на Втор Нацрт - Урбанистички план за село Јосифово, Општина Валандово

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува Втор Нацрт - Урбанистички план за село Јосифово, Општина Валандово, со површина на плански опфат од 95,58ха.

Член 2

По утврдениот Втор Нацрт - Урбанистички план од член 1 на оваа Одлука, Градоначалникот на Општина Валандово да спроведе јавна презентација и јавна анкета на планот, на начин и во постапка утврдена со Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-135/11 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, што

Советот на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/14 Градоначалник
25.09.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска со член 34 од Законот за Буџетите („Службен весник на РМ“ бр.64/2005, 4/2008, 103/208, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12 и 192/15), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за проширување на средствата во
Буџетот на Општина Валандово за 2018 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, на следниот начин:

Потпрограма				
Потставка	Самоф.	Дотац.	Донац.	Кред.

Се зголемуваат приходите на следните потставки:

A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА

741120 Блок дотац на општин .	0	623.000	0	0	
742111 Приходи од Обед.Нац .	0	0	180.000	0	
		0	623.000	180.000	0

и се распоредуваат:

N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

423710 Сред.за одрж. на хиг	0	60.000	0	0
423990 Други материјали	0	100.000	0	0
424220 Усл. за обезб.на обј	0	455.000	0	0
427110 Привремени вработ.	0	8.000	0	0

G10 ПОДРШКА НА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

425990 Други дог.услуги	0	0	180.000	0	
		0	623.000	180.000	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“ и станува составен дел на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година.

Бр.08-135/14 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50

став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за
измена на распоредот на средствата во
Буџетот на Општина Валандово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/15 Градоначалник
25.09.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска со член 34 од Законот за Буџетите („Службен весник на РМ“ бр.64/2005, 4/2008, 103/208, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12 и 192/15), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за измена на распоредот на средствата во
Буџетот на Општина Валандово за 2018 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, на следниот начин:

Потпрограма				
Потставка	Буџет	Самоф.	Дотац.	Донац.

JL0 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)

482920 Изгр. на др.објекти	-600.000	0	0	0
----------------------------	----------	---	---	---

G10 ПОДРШКА НА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

421410 Горива и масло (моторни возила)	100.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

JД0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И ПАТИШТА

482130 Реконстр.наулицы, Патишта и автопат	500.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

V1 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

480180 Купув.на др.опрема	0	-60.000	0	0
481230 Реконст.на др.објекти	0	-160.000	0	0
483120 Купув.на учил.мебел	0	-60.000	0	0
427110 Привремени вработув.	0	260.000	0	0

0 0 0 0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на

Општина Валандово“ и станува составен дел на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година.

Бр.08-135/15 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/16 Градоначалник
25.09.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 60.000,00 денари, на ФК „Победа“ Валандово за реализација на програмски активности за натпреварување на три детски категории во сезоната 2018/2019 година .

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 463120 трансфери до спортски клубови на сметка на Фудбалски клуб „Победа“ Валандово број 200001634535837 депонент Стопанска банка.

Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај

со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-135/16 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства на Општинската организација на Сојузот на борците Валандово за покривање на трошоци за превоз

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства на Општинската организација на Сојузот на борците Валандово за покривање на трошоци за превоз, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/17 Градоначалник
25.09.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување средства на Општинската организација на Сојузот на борците Валандово за покривање на трошоци за превоз

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 8.500,00 денари, на Општинската организација на Сојузот на борците Валандово, за покривање на трошоци за превоз за присуство на свеченост организирана на Пелинцекумановско по повод 2-ри август денот на Илинденското востание и денот на 2-рото заседание на АСНОМ.

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 463190- останати трансфери до

невладини организации, на сметка на Општинската организација на Сојузот на борците Валандово.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-135/17 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства на Дирекцијата за заштита и спасување-Подрачно одделение Валандово за поправка на магацинот и кровот на објектот во Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката одобрување на средства на Дирекцијата за заштита и спасување-Подрачно одделение Валандово за поправка на магацинот и кровот на објектот во Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/18 Градоначалник
25.09.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување средства на Дирекцијата за заштита и спасување-Подрачно одделение Валандово за поправка на магацинот и кровот на објектот во Валандово

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 25.000,00 денари, на Дирекцијата за заштита и спасување-Подрачно одделение Валандово за поправка на магацинот и кровот на објектот во Валандово .

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина,

подставка 464990- други трансфери, на сметка 200 0000029607 23 деп. АД Стопанска банка - Општински противпожарен сојуз Валандово со ЕДБ 4003995100677

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-135/18 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во Учебната 2017/2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во учебната 2017/2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/19 Градоначалник
25.09.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот Извештај за работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во учебната 2017/2018 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Годишниот Извештај за работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во учебната 2017/2018 година, на кој Училишниот одбор на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово, има дадено согласност на седницата одржана на ден 30.08.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-135/19 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2018/2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Решението за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2018/2019 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/20
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 29 став 6 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), член 36 став 1 точка 6 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 29 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2018/2019 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната Програма за работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2018/2019 година, која Училишниот одбор на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово, ја има утврдено на седницата одржана на ден 30.08.2018 година.

2. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-135/20 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50

став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2017/2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2017/2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/2
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово во учебната 2017/2018 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово во учебната 2017/2018 година, на кој Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово, има дадено согласност на седницата одржана на ден 27.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-135/2 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за усвојување на Годишната Програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2018-2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Решението за усвојување на Годишната Програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учеб-

ната 2018-2019 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/3
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 35 став 5 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), член 36 став 1 точка 6 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 29 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Годишната Програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2018-2019 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Годишната Програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2018-2019 година, која Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово, ја има утврдено на седницата одржана на ден 31.08.2018 година.

2. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-135/3 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во учебната 2017/2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во учебната 2017/2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/5 Градоначалник
25.09.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во учебната 2017/2018 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Годишниот Извештај за работата на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во учебната 2017/2018 година, на кој Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово, има дадено согласност на седницата одржана на ден 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-135/5 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за усвојување на Годишната Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2018/2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Решението за усвојување на Годишната Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2018/2019 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/6 Градоначалник
25.09.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 35 став 5 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), член 36 став 1 точка 6 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 29 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Годишната Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2018/2019 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Годишната Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2018/2019 година, која Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово, ја има утврдено на седницата одржана на ден 30.08.2018 година.

2. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-135/6 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2017/2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2017/2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/8 Градоначалник
25.09.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово во 2017/2018 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Годишниот Извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово во 2017/2018 година, кој Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово, го има утврдено на седницата одржана на ден 27.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-135/8 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за усвојување на Годишната Програма за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2018/2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Решението за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2018/2019 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/9 Градоначалник
25.09.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 29 и член 45 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2018-2019 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2018-2019 година, која Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово, ја има утврдено на седницата одржана на ден 11.09.2018 година.

2. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-135/9 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градонача-

лникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за првото полугодие од 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Решението за усвојување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за првото полугодие од 2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/10
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Советот на Општина Валандово, на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година, расправаше по Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за првото полугодие од 2018 година при што врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за првото полугодие од 2018 година.

1. **СЕ УСВОЈУВА** Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за првото полугодие од 2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-135/10 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од првото полугодие за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Решението за усвојување на Заклучокот за давање согласност на Финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од првото полугодие за 2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/12
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 36 став 1 точка 29 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Финансискиот Извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од првото полугодие за 2018 година

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од првото полугодие за 2018 година, кој Управниот одбор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово го има усвоено со Одлука бр.02-255/3 од 17.08.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-135/12 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулятивно) за квартал 01.01.2018 година до 30.06.2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Решението за усвојување на Заклучокот усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулятивно) за квартал 01.01.2018 година до 30.06.2018

година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/13
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Советот на Општина Валандово, на четиринаесеттата редовна седница одржана на ден 24.09.2018 година, расправаше по Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 30.06.2018 година, па врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 48, став 1 од Статутот на Општина Валандово, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 30.06.2018 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 30.06.2018 година, на вкупно остварени приходи од 83.583.397,00 денари, односно 31,03% од планираните приходи и на извршени расходи од 74.245.059,00 денари, односно 27,56% од планираните расходи.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-135/13 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Мислењето по Програмата за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово во учебната 2018/2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Мислењето по Програмата за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Јосип Броз Тито“ во учебната 2018/2019 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/4
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година, расправаше по Барањето на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово, за давање на мислење по Програмата за изведување на училишни екскурзии со учениците од трето, шесто и деветто одделение во ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово и Програмата за изведување на слободни активности петдневна настава во природа со учениците од петто одделение, во учебната 2018/2019 година, па врз основа на член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 од Статутот на Општина Валандово и член 7 став 1 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта, го дава следното

МИСЛЕЊЕ

Советот цени дека училишните екскурзии и слободните активности, настава во природа, како посебни вонучилишни облици на воспитно-образовна работа што се изведуваат надвор од училиштето, а кои се планираат со Програмата за изведување на екскурзии и Програмата за изведување на слободни активности настава во природа за учениците од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово во учебната 2018/2019 година и тоа за изведување на едномесечна екскурзија со учениците од трето одделение во месец мај 2019 година, дводневна екскурзија со учениците од шестто одделение во месец април/мај 2018 година, и тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение во месец октомври 2018 година и петдневна настава во природа со учениците од петто одделение во месец април /мај 2019 година, се во функција на реализација на конкретни цели од наставните програми на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово, во учебната 2018/2019 година.

Програмите се во согласност со Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта, бр.07-9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, па Советот дава позитивно мислење по истата.

Мислењето ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-135/4 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од

Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Мислењето по Програмата за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во учебната 2018/2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Мислењето по Програмата за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во учебната 2018/2019 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1093/7
25.09.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година, расправаше по Барањето на ООУ „Страшо Пинџур“ с.Јосифово, за давање на мислење по Програмата за изведување на училишни екскурзии со учениците од третите, шестите и деветтите одделенија во ООУ „Страшо Пинџур“ с.Јосифово и Програмата за изведување на слободни активности за петто одделение настава во природа во учебната 2018/2019 година, па врз основа на член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), член 45 од Статутот на Општина Валандово и член 7 став 1 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта, го дава следното

МИСЛЕЊЕ

Советот цени дека училишните екскурзии и слободните активности, настава во природа, како посебни вонучилишни облици на воспитно-образовна работа што се изведуваат надвор од училиштето, а кои се планираат со Програмата за изведување на екскурзии и Програмата за изведување на слободни активности настава во природа за учениците од ООУ „Страшо Пинџур“ с.Јосифово во учебната 2018/2019 година и тоа за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение во месец мај 2019 година, дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение во месец октомври 2018 година, и тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение во месец октомври 2018 година и петдневна настава во природа со учениците од петто одделение во месец април 2019 година, се во функција на реализација на конкретни цели од наставните програми на ООУ „Страшо Пинџур“ с.Јосифово, во учебната 2018/2019 година.

Програмите се во согласност со Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта, бр.07-9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, па Советот дава позитивно мислење по истата.

Мислењето ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-135/7 Совет на Општина Валандово
24.09.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков
